



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 31 јануари 1979
Скопје
Број 2 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

12.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО НАСТРАДАНИТЕ ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди, на општините кои претрпеле штети од елементарни непогоди во 1978 година, им се даваат средства за отстранување на последиците и тоа на општините:

— Струмица	2.000.000	динари
— Ресен	2.000.000	”
— Битола	2.000.000	”
— Радовиш	1.500.000	”
— Свети Николе	1.000.000	”
— Валандово	1.000.000	”
— Штип	1.000.000	”

2. Средствата на солидарноста од претходната точка се даваат без обврска на враќање, а ќе се користат во согласност со членот 6 од Законот за условите и начинот на користење на средства на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2736/1
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

13.

Врз основа на член 4, став 1, алинеја 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија се одобрува на Собранието на општината Гостивар, износ од 1.000.000 динари за намирување на трошоците за сузбивање на епидемијата на црвен тифус во село Велебрдо — Гостиварско.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2802/1
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

14.

Врз основа на член 393, став 1, точка 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 13 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС НА ИМЕ ЗГОЛЕМЕНА ЦЕНА НА РОТО-ХАРТИЈА

1. Висината на средствата за регрес на име зголемена цена на рото-хартија за 1978 година се утврдува во износ од 1.102.312 динари.

2. Регресот од точката 1 на оваа одлука ќе се покрие од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1978 година (Раздел 16, позиција 217 — Средства за компензации, премии и регреси).

Средствата од став 1 на овој член ќе се даваат без обврска на враќање.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат од непосредните корисници според решението на републичкиот секретар за информации.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2763/1
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

15.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1979 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДЛУЧУВА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА ДО ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС

1. Се овластува републичкиот секретар за финансии да одлучува за користењето на девизи за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1979 година по одделни барања до висина од 50.000 динари.

2. За одобрените средства од точката 1 на ова решение, републичкиот секретар за финансии ќе му поднесува повремени извештаи на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 23-2799/1
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

16.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство Јорго Хаџи Стерјо, помошник на републичкиот секретар за правосудство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2484/1
15 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

17.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за помошник на генералниот директор на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија Александар Петановски, директор на Службата на општественото книговодство во Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2545/1
23 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

18.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот секретаријат за урбанизам инж. Љубе Пота, советник во Кабинетот на претседателот на Собранието на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2605/1
8 декември 1978 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Хисен Рамадани, с. р.

19.

Врз основа на член 8 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИОТ МИНИМУМ ВО ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДРЖЕЊЕ, ОДГЛЕДУВАЊЕ, ПРОМЕТ, КАРАНТИН И ИЗОЛАЦИЈА НА ЖИВОТНИ

Член 1

Стопанскиот двор во кој се сместени објекти за производство, држење, одгледување, промет, карантин и изолација на животни (објекти за одгледување на животни) се заградува со ограда, која не дозволува неконтролирано влегување на питоми и диви чапункари, копитари и кучиња.

Влегување и излегување на животни односно внесување и изнесување на животни во и од кругот на општествен стопански двор, во кој се сместени објекти за одгледување на животни, може да се врши само преку влезната врата, која редовно е затворена, и со знаење и одобрување на одговорното лице.

Член 2

При влезот во општествен стопански двор се поставува дезинфекциона препрека одделно за превозни средства односно за пешаци.

Дезинфекциони препреки се поставуваат и при влезот на секој објект за одгледување на животни.

За да се оневозможи внесување на заразни и паразитни болести со превозни средства и амбалажа, на погодно место пред влезот во кругот на стопанскиот двор се уредува место за дезинфекција на превозните средства и амбалажата (кафези за живина и друго).

Член 3

Теренот околу објектите за одгледување на животни се израмнува, површините озеленуваат, а пристапните патишта до објектите за одгледување на животни и од овие до другите објекти, што се наменети за сточарство (магацини и депонии за сточна храна, простории за прифаќање и ладење на млеко, ветеринарна амбуланта и др.) се изградуваат со тврда подлога и по можност се асфалтираат или бетонираат.

Член 4

Објектите за одгледување на животни со губриштето се поврзуваат со патека од тврда подлога, по можност асфалтирана или бетонска.

Губрето не смее да се исфрлува низ прозорци и да се депонира надвор од губриштето.

Член 5

Одводната канализација и вентилација во објектите за одгледување на животни редовно се чисти и одржува во исправна состојба, за да се обезбеди што поповолна микроклима во објектите.

Најмалку еднаш месечно се врши дезинфекција на канализацијата и подот.

Член 6

Во просториите за одгледување на животни сидовите се варосуваат најмалку еднаш годишно и дезинфицираат по секои изминати три месеци.

Ако сидовите во просториите од став 1 на овој член се обложени со плочки, цементен малтер или слично тие редовно се чистат и најмалку секои три месеци се дезинфицираат.

Сидовите во просториите за одгледување на телиња по секои изминати три месеци се варосуваат и дезинфицираат.

Боксовите во кои се сместени телињата по секое празнење механички се чистат и дезинфицираат.

Член 7

Во просторијата која служи за прифаќање и ладење на млекото, подот и сидовите се изградуваат така што да можат лесно да се чистат, мијат и дезинфицираат и истата се снабдува со топла и ладна текушта вода.

Член 8

Во просторијата во која се мијат, стерилизираат и чуваат садовите за прифаќање и транспорт на млеко, подот и сидовите се изградуваат така што да можат лесно да се чистат, мијат и дезинфицираат и истата се снабдува со топла и ладна текушта вода.

Член 9

Поењето на животните се врши со чиста, питка вода, која не содржи штетни материи (вируси, бактерии, гливи и други микро и макро организми односно штетни хемиски супстанции).

Исхраната на животните се врши со храна која не содржи штетни материи над дозволените пропишани количества (вируси, бактерии, гливи и други микро и макро организми односно штетни хемиски супстанции).

Член 10

Во општествените објекти за одгледување на животни или во непосредна близина до нив се изградува санитарен јазел со текушта топла и ладна вода и одводна канализација, како и гарде-роба со текушта топла и ладна вода и одводна канализација и потребен број метални ормани за сместување на алиштата и обувките на работниците.

Член 11

Секој работник што работи со животни се снабдува со чисти, заштитни работнички алишта и обувки, кои се употребуваат само за работа во објектот, а молзачите и со заштитна престилка и капа (жените со заштитна марама).

Член 12

Во објектите во кои се сместени телињата мократа простирка се изнесува секој ден и заменува со сува.

Член 13

Ако објектите за одгледување на животни не се снабдени со испусти, тогаш редовно се врши подрежување на чапунките, а најмалку два пати годишно.

Член 14

Пред молзењето вимето на секоја крава се измива, дезинфицира со средства без миризба и брише со чиста крпа која се употребува само за бришење на вимето на една крава.

Член 15

Садовите за молзење и собирање по секоја употреба се подложуваат на стерилизација.

Првите млазеви млеко не смеат да се измолзуваат врз простирката или врз подот, туку се собираат во посебен сад и по молзењето нештетно се уништуваат.

Член 16

Теличарниците се градат со јужно изложение, а преградите во теличарниците и оградите во испустите се прават од погоден материјал, за да се избегнат повредите на телињата.

Член 17

Животните што се наоѓаат во карантин односно во изолација се сместуваат во просторија во која нема други животни. Оваа просторија е одвоена од другите, а доколку се наоѓа во кругот на стопански двор, во кој има и други животни, таа се заградува, така што во неа да не можат да влегуваат други животни, односно луѓе без одобрување на општинскиот ветеринарен инспектор.

Пред сместувањето на животните во карантинска просторија, таа добро механички се исчистува и дезинфицира под надзор на општинскиот ветеринарен инспектор.

Карантинската просторија се снабдува со чиста вода за пиење.

Член 18

Вработените лица во карантинската просторија, односно во просторијата за изолација на животни за време на траењето на карантинот, односно изолацијата не смеат да доаѓаат во допир со други животни.

На влезот во карантинската просторија односно во просторијата за изолација се поставува дезинфекциона препрека за дезинфекција на возила односно за дезинфекција на рацете и обувките на лицата кои влегуваат во карантинот и табла со натпис: „Карантин за животни — забрането влегување“.

Член 19

Ѓубрето од просторијата за карантин се депонира на одделно место, а ѓубрето од просторијата за изолација на животни на одделно место. Ѓубрето од карантинот може да се транспортира по завршувањето на карантинот, а со ѓубрето од просторијата за изолација се постапува на начин, како е тоа пропишано за сузбивање на одделни заразни и паразитни болести.

Член 20

Во објектите за одгледување на животни редовен пристап имаат само работниците што се вработени во тие објекти, одговорните работници за тие објекти и лица што службено се задолжени за работа во нив.

Влегувањето на други лица во објектите за одгледување на животни се ограничува на најмала можна мера и тие пред влегувањето се снабдуваат со заштитна облека и обувки.

Ако во стопанскиот двор е установена некоја заразна болест кај животните или ако постои сомнение за постоењето на некоја заразна болест или ако постои опасност од внесување од надвор на некоја заразна болест кај животните во стопанскиот двор, ќе се забрани влегување на сите лица во објектите за одгледување на животни, освен на лицата што директно работат во објектите, на одговорните лица и на лицата што по службена должност се задолжени да работат во тие објекти.

Член 21

Во состав на објектите од член 1 на овој правилник, на pogodно место, надвор од кругот на стопанскиот двор, што ќе го определи надлежниот општински ветеринарен инспектор, се изградува објект за нештетно отстранување на мршите и отпадците од животни (јама-гробница, заградени гробишта, печка за согорување), доколку во подрачјето, каде е сместен стопанскиот двор, мршите и отпадците од животни редовно не ги собира некоја ка-филерија.

Член 22

За да се олесни утоварот-истоварот во и од превозни средства, во кругот на стопанскиот двор, на погодно место, се изградува утоварна-истоварна рампа.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2247/2

28 декември 1978 година

Скопје

Републички секретар за земјоделство и шумарство,
инж. **Христо Христоманов**, с. р.

20.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА**ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1979 ГОДИНА**

I

Според одредбите на оваа наредба во 1979 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување и отстранување на следните заразни и паразитни болести кај животните:

1. Беснило;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шушкавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвен ветар кај свињите;
8. Краста;
9. Атипична чума кај живината;
10. Заразна кривотница кај овците;
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата;
13. Белодробна стронгилоза и желудечно цревни паразити;
14. Ехинококоза;
15. Пироплазмоза;
16. Заразни болести кај пчелите;
17. Заразни болести кај рибите;
18. Метилавост;
19. Заразно пресушување на вимето;
20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
21. Лептоспироза;
22. Лигавка и шап;
23. Јагарчивост;
24. Инфективен бронхит кај живината.

Потребни мерки за спречување и отстранување ќе се преземат и против други заразни и паразитни болести кај животните од член 1 на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (Сојузен закон) и член 6 од Законот за здравствената заштита на животните (Републички закон), доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

1. Беснило

Превентивна вакцинација против беснилото на кучињата постари од четири месеци ќе се изврши во целата Република во периодот од 3 јануари до 31 март 1979 година, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица во општината во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се изврши со вакцината Flury.

Кучињата кои до 31 март 1979 година не ќе имаат четири месеци како и кучињата што ќе се окучат подоцна, односно новонабавените кучиња превентивно ќе се вакцинираат во периодот од 1 септември до 31 октомври 1979 година, ако во тој период наполниле 4 месеци.

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1979 година, општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството преку месните канцеларии, ќе изврши регистрација на постојниот број кучиња во општината.

2. Туберкулоза

Во организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување и гоеење на говеда ќе се изврши еднократна туберкулинизација на сите категории говеда постари од 3 месеци во периодот од 1 февруари до 31 мај 1979 година.

Во определените рокови во став 3 на оваа точка ќе се изврши туберкулинизација на една третина од говедата на индивидуалните сточари од општината, постари од 3 месеци.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1979 година ќе се изврши туберкулинизација најмалку на половината од предвидениот број говеда во став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1979 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатиот предвиден број говеда.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши туберкулинизација на говедата на сопствениците од став 2 на оваа точка, но така, што со нив да биде опфатено комплетно подрачје на општината, во кое не е вршена туберкулинизација на говедата во 1977 и 1978 година, а во кое во текот на 1979 година ќе се земе крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата за преглед на бруцелоза.

Туберкулинизација ќе се изврши и во населените места во кои туберкулозата била констатирана во 1978 година, како и во населените места од кои потекнуваат говедата кај кои е установена туберкулоза при редовното колење во текот на 1979 година, односно во кои било поставено сомнение за постоење на туберкулоза, без оглед на тоа, дали се наоѓаат во подрачјето на општината во кое задолжително ќе се врши туберкулинизација или надвор од тоа подрачје.

Населените места од став 5 на оваа точка имаат првенство при спроведувањето на туберкулинизацијата.

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе покажат позитивна односно сомнителна реакција на говедски туберкулин подлежат на ретуберкулинизација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета за дефинитивен.

Говедата што при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин, ќе се обележат со маркица и до ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од другите говеда во стопанскиот двор на организацијата на здружениот труд односно на индивидуалниот сточар и ќе се третираат како да се заразени.

По извршената ретуберкулинизација, говедата прогласени за туберкулозни веднаш по читањето на реакцијата се обележуваат со жиг — буква Т (со вжештено железо или течен азот) на десниот бут. Висината на буквата изнесува 10 см.

Говедата од став 8 на овој член, по барање на корисникот на општествени средства односно сопственикот, за време на карантинот, можат да се заколат за негова сметка, но под контрола на надлежниот општински ветеринарен инспектор.

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизацијата и ретуберкулинизацијата, позитивните и сомнителните реактори на говедски туберкулин заболат со клинички знаци на туберкулоза, истите мо-

жат да се заколат со право на надоместок на ште-та, но по претходно одобрување на Републичката управа за ветеринарна служба.

Во стопанските дворови во кои се утврди туберкулоза кај говедата, ќе се врши туберкулинизација на говедата секои четириесет и пет дена, се додека кај сите говеда во тие стопански дворови не се добие негативен резултат на говедска туберкулоза при две туберкулинизации извршени една-подруга.

Нововнесените говеда во Републиката задолжително се туберкулизираат најдоцна 45 дена по нивното внесување, за време на карантинот.

Во стопанските дворови на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари, во кои ќе се утврди туберкулоза кај говедата, задолжително ќе се изврши туберкулинизација на живината и свињите.

Во живинарските фарми на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од кокошките, најдоцна до 30. VI. 1979 година.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат живина за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од внесената живина најдоцна 45 дена по внесувањето на истата.

Во живинарските фарми од став 15 и 16 на оваа точка во кои ќе се утврди туберкулоза кај кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на сите кокошки и колење на туберкулозни кокошки секои четириесет и пет дена, се додека кај сите кокошки не се добие негативен резултат на туберкулоза при две туберкулинизации извршени еднаподруга.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со одгледување и гоње на говеда ќе се земе крв за преглед на бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1979 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една третина од кравите, јуниците, биковите и јунчињата на индивидуалните сточари во општината.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1979 година ќе се земе крв најмалку од половината од предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза од став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1979 година ќе се земе крв од преостанатиот предвиден број крави, јуници, бикови и јунчиња.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се земе крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата од став 2 на оваа точка. Подрачјето во кое ќе се земе крв за преглед на бруцелоза треба да се совпаѓа со подрачјето на општината во кое ќе се врши туберкулинизација.

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од сите крави, јуници, бикови и јунчиња во населените места во кои бруцелозата била констатирана во 1978 година, без оглед на тоа, дали тие населени места се наоѓаат во подрачјето кое е опфатено со задолжителниот преглед на бруцелоза кај говедата или не.

Населените места од став 5 на оваа точка имаат првенство во земањето на крв.

Грлата кај кои по лабораториски пат ќе се утврди бруцелоза веднаш по добивањето на резултатот се обележуваат со жиг — буква Б (со вжештено железо или течен азот) на десниот бут. Висина на буквата изнесува 10 см.

Од сите овци во населените места во кои е установен абортус кај овците со непозната етиологија ќе се земе крв за преглед на бруцелоза (мелитококоза). Позитивните овци треба видливо да се обележат.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на општествените стопанства и на индивидуалните сточари, што се чуваат за расплод, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најкасно до 30. IX. 1979 година. Позитивните свињи треба видливо да се обележат.

Во стопанските дворови во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи ќе се земе крв од сите приплодни говеда, свињи и овци, секои три до четири седмици, се додека кај сите приплодни говеда, свињи и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при земања на крв еднаподруго.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за приплод и гоње во Републиката, задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 10-от ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс во периодот од 1-ви април до 31 мај 1979 година.

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација против антраксот, како и грлата што ќе се отелат, објагнат и ождребат подоцна, дополнително ќе се вакцинираат против антраксот, кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Како дистрикти на антраксот во смисла на оваа наредба ќе се сметаат населените места во кои антраксот е установен во последниве петнаесет години (1964—1978 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе определи кои населени места на подрачјето на општината во смисла на став 3 од оваа точка ќе се сметаат за антраксни дистрикти.

Во сите населени места во кои во текот на 1979 година се установи антракс кај животните ќе се изврши еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс.

Еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот ќе се изврши во сите организации на здружениот труд што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани во точка 4 за превентивната вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот, ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика, што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населените места во кои шушкавецот бил утврден во последните пет години (1974—1978 година).

6. Чума кај свињите

Задолжителна превентивна вакцинација на свињите против чумата ќе се врши само во општествените свињарски фарми, според упатството на производителот, чија вакцина се употребува.

Ако во текот на годината се појави чума кај свињите во некое населено место, надлежниот општински ветеринарен инспектор ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши превентивна вакцинација на свињите против чумата.

7. Црвен ветар кај свињите

Превентивна вакцинација на свињите против црвениот ветар ќе се изврши во населените места и во организациите на здружениот труд што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд што одгледуваат свињи, што се сметаат за загрозуени од црвениот ветар кај свињите.

8. Краста

Во населените места во кои крастата кај овците владеела во текот на 1978 година, најдоцна до крајот на април 1979 година ќе се изврши преглед на овците.

Прегледот од став 1 на оваа точка согласно член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција („Службен весник на СРМ“ број 45/73), го врши надлежниот општински ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

Во стадата овци во кои при прегледот се утврди краста треба неодољно, а најдоцна 15 дена по стрижбата, да се изврши прво бањање на сите овци во тие стада. Второто бањање ќе се изврши 15 дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, според постојните прописи.

Во стадата овци, во кои во текот на 1979 година се установи краста, неодољно ќе се спроведе лекување на болните овци, односно двократно бањање на сите овци во заразените стада, а ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, според постојните прописи (дезинфекција и др.).

Ако во некое населено место се утврди краста кај овците во едно стадо, ќе се изврши бањање на сите овци во заразеното стадо, како и на сите овци од стадата кои пред утврдувањето на болеста паселе на пасиштето, на кое паселе и овците од заразеното стадо, односно на сите овци од стадата што минуваат по исти пасишта по кои минувале и овците од заразеното стадо.

Овците од стадата што одат на летна испаша и во кои имало краста во текот на 1978 година, односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се избаваат најмалку еднаш додека се на зимските пасишта.

На сопствениците чии стада овци подлежат на бањање според став 6 од оваа точка, ако овците не биле избањати, надлежниот општински ветеринарен инспектор нема да им издаде одобрение нивните стада овци да ги напуштат зимските пасишта.

Паралелно со мерките против крастата кај овците ќе се врши преглед и контрола по однос на крастата кај другите домашни животни и ќе се преземаат потребни ветеринарно-санитарни мерки за нејзино сузбивање и искоренување.

9. Атипична чума кај живината

Задолжителна превентивна вакцинација на живината против чумата во 1979 година ќе се изврши на целата територија на Републиката, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица во општината, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со вакцина „Ла сота“, таа ќе се спроведува два пати годишно и тоа првиот пат во периодот од 1-ви март до 31 мај 1979 година и вториот пат во периодот од 1-ви септември до 30 ноември 1979 година. При тоа, во секое населено место меѓу првата и втората вакцинација треба да се запази интервал од околу 6 месеци.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со сува „Муктезар“ вакцина, таа ќе се спроведува еднаш годишно и тоа во периодот од 1-ви септември до 30 ноември 1979 година.

Општинскиот ветеринарен инспектор, согласно член 76 точка 5 од Републичкиот закон, поаѓајќи од епизоотолошката состојба во општината ќе определи која од напред споменатите вакцини ќе биде употребена на територијата на општината.

Задолжителна превентивна заштита на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцина „Ла сота“ во текот на целата година сукцесивно според возраста на пилињата и подмладокот и упатството на производителот на вакцина.

Во организациите на здружениот труд заштита на кокошките, подмладокот и пилињата ќе се врши периодично и континуирано според возраста на живината и упатството на производителот чија вакцина се употребува.

10. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против разната кривотница ќе се изврши во населените места и во организациите на здружениот труд што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

Ќе се изврши лекување на овците во стадата за кои ќе се утврди дека се заразени со заразната кривотница.

Општинскиот орган на управата надлежен за работата на ветеринарството, согласно член 30 точка 11 и член 35 став 1 од Републичкиот закон ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд што одгледуваат овци, што се сметаат за заразени од оваа заразна болест, односно во кои треба да се спроведе лекување.

На лекување подлежат сите овци во заразените стада, во текот на кое задолжително се спроведуваат ветеринарно-хигиенски и зоофилактички мерки (одделување на болните од здравите овци, хируршка обработка и дезинфекција на чапунките кај болните овци, секојдневна дезинфекција на чапунките кај одвоените „здрави“ овци, горење односно закопување на отпадците од чапунките по хируршка интервенција, напуштање на заразеното пасиште за 14 дена, колење на овците со тешки непоправиви деформации и др.).

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во населените места и во организациите на здружениот труд во кои оваа зараза е установена во последните пет години (1974—1978 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд во кои ќе се врши вакцинација од став 1 на оваа точка.

12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата и други салмонелози

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, најмалку два пати годишно, во временско растојание од 6 месеци со методата на брзата аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус на сета живина во тие фарми.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца и живина за расплод, ќе се изврши преглед на тифус на сета живина во фармата односно од грлата добиени од увезените јајца.

Ако во фармите од став 1 и 2 на оваа точка се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се врши преглед на сета живина во заразената фарма на тифус и колење на заразената живина, се додека кај живината во заразената фарма не се добие негативен резултат при два прегледа извршени еднопосредно.

За време на карантинот на внесена живина и јајца за приплод од странство и од други подрачја на земјата надлежниот општински ветеринарен инспектор за карантинот, ќе испрати до ветеринарно-дијагностичката установа, овластена со решението

за карантинот, најмалку 50% од бројот на пцовисаните грла односно од бројот на неизведените јајца за лабораториско испитување на тифус кај живината.

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Во населените места и во организациите на здружениот труд во кои лабораториски се установи постоење на белодробна стронгилоза или желудечно цревни паразити кај говедата и овците ќе се изврши најмалку двократно третирање на говедата и овците во тие населени места против оваа болест (на пролет и на есен).

Од сите стада говеда и овци на организациите на здружениот труд, како и од стадата овци и говеда чии сопственици се индивидуални сточари, во населените места за кои постои сомнение, дека се заразени со белодробна стронгилоза, односно со желудечно-цревни паразити ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се земе материјал од овците и говедата за лабораториско испитување, како и населените места и организациите на здружениот труд во кои ќе се врши двократно третирање на овците и говедата, против белодробната стронгилоза, односно желудечно цревната стронгилоза.

14. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се врши четворкратна дехелментизација на кучињата со дронцид, сколабан, ехинон или друго ефикасно средство што ќе биде одобрено во текот на годината и тоа првата во периодот од 3-ти јануари до 31-ви март 1979 година, втората три месеци по првата, третата три месеци по втората и четвртата три месеци по третата.

При спроведувањето на дехелментизацијата од став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу одделните дехелментизации, треба да се запази интервал од три месеци.

Дехелментизацијата од став 1 и 2 на овој член ја вршат овластени ветеринарни работници.

15. Пироплазмоза

Во периодот од 1-ви април до 30-ти септември 1979 година ќе се врши најмалку двократно бањање со против крлешни средства на сите мерино овци односно на сите внесени говеда од благородни раси во Републиката.

16. Заразни болести кај пчелите

Во периодот од 1-ви мај до 30 јуни 1979 година ќе се врши преглед во однос на заразните и паразитните болести кај пчелите на сите сандаци (кошници) пчели во организациите на здружениот труд што се занимаваат со пчеларство, како и преглед на сите сандаци (кошници) пчели на индивидуални пчелари во населените места каде постојат индикации или сомнение за присуство на заразни односно паразитни болести кај пчелите.

Во случај на сомнение за постоење на заразна или паразитна болест кај пчелите ќе се испрати материјал за лабораториско преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружениот труд во земјата.

Прегледот од став 1 на оваа точка, согласно член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција, ќе го изврши надлежниот ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

17. Заразни болести кај рибите

Во текот на 1979 година ќе се изврши најмалку двократен задолжителен преглед на вештачките рибници во Републиката и при сомнение на појава на заразна болест кај рибите ќе се испрати материјал за лабораториско преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружениот труд во земјата.

Прегледот од став 1 на оваа точка, согласно член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција, ќе го изврши надлежниот ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

18. Метилавост (фасцилоза)

Во сите населени места и во организациите на здружениот труд во Републиката, во кои со лабораториско преглед ќе се установи метилавоста (фасцилозата) кај овците и говедата ќе се изврши најмалку двократно превентивно третирање на истите против метилавоста. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1979 година, според планот што ќе го изработат ветеринарните станици и ветеринарните служби на земјоделските и другите организации на здружениот труд од подрачјето на општината, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи местата во кои ќе се земе материјал од овците и говедата за преглед на метилавоста и во кои ќе се изврши третирање на овците и говедата против метилавоста.

19. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1979 година ќе се изврши еднократен лабораториско преглед на млекото од сите крави во организациите на здружениот труд кои се занимаваат со одгледување на говеда, како и од сите крави во индивидуалните стопанства, чие млеко се употребува за јавна консумација, во однос на болеста заразно пресушување на вимето и лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се болни од заразно пресушување на вимето.

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овците болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето ќе се земе материјал за лабораториско испитување и ќе се врши лекување на сите болни односно сомнително болни овци од оваа болест.

21. Лептоспироза

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата, како и земената крв од маториците, женските назимчиња и од нерезите во текот на 1979 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лабораториски ќе се прегледа и на лептоспироза.

22. Лигавка и шап

Во периодот од 1-ви до 31-ви мај 1979 година во организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите говеда постари од 3 месеци.

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 1979 година во организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка, ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите говеда што за прв пат во својот живот биле вакцинирани со оваа вакцина во периодот од 1-ви до 31-ви мај 1979 година, на телињата постари од 3 месеци и на говедата што дотогаш воопшто не биле вакцинирани.

23. Јагарчивост

Во периодот од 1-ви март до 15-ти мај и од 15-ти ноември до 15-ти декември 1979 година против јагарчивоста кај говедата ќе се изврши третирање на говедата во сите населени места во Социјалистичка Република Македонија, во кои ќе се утврди ова заболување кај говедата.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во општината во кои ќе се врши задолжително третирање на говедата против хиподермозата.

24. Инфективен бронхит

Во сите општествени живинарски фарми во Републиката ќе се изврши заштитна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според упатството на производителот на вакцината.

Ш

Утврдувањето и објавувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод, во една од овластените ветеринарно-дијагностички установи во земјата.

IV

Евиденција за спроведување на мерките определени со оваа наредба се води и извештаите се доставуваат на утврдените образци.

V

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-2197/2

21 декември 1978 година
Скопје

Републички секретар за земјоделство и шумарство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

21.

Врз основа на член 104 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77 и 9/78 год.), републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, донесува

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТВАРНИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ**

1. Факторот за утврдување на стварниот приход од земјоделска дејност за 1978 година изнесува 2,4.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-3254/1

4 јануари 1979 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

22.

Врз основа на член 35 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 41/78), републичкиот секретар за финансии донесува

**УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ**

1. Основните организации на здружен труд, договорните организации на здружен труд, основните задружни организации и земјоделските и други задруги (основни организации) го пресметуваат и го уплатуваат делот од средствата на резервите што работниците според Законот за фондовите за заеднички резерви го здружуваат во фондовите за заеднички резерви формирани за подрачјето на општината и Републиката, на начин определен со Законот и со ова упатство.

2. Основица за пресметување на дел од средствата на резервите што се здружуваат, во смисла на член 5 од Законот, претставува износот на изворите на средствата на резервите искажани на сметката 950 — Резервен фонд, според состојбата по завршната сметка за годината за која се врши здружување на дел од средствата на резервите.

3. Како дел од средствата на резервите, во смисла на член 6 од Законот, што работниците во основните организации ги здружуваат во фондовите за заеднички резерви, утврдени според точката 2 од ова упатство, се сметаат оние средства што го надминуваат износот на едномесечен личен доход на работниците пресметани на начин утврден со самоуправен општ акт, а најмногу до 50% од вкупниот износ на средствата на резервите.

Како едномесечен личен доход на работниците во смисла на став 1 од оваа точка се смета износот на сметките од групата 25 — аконтација на личните доходи пресметани според самоуправниот општ акт на крајот од годината, поделен со 12.

4. Висината на делот од средствата на резервите што се здружуваат се пресметува со применување на пропишаната стапка врз основицата од точката 2 на ова упатство и тоа одделно:

— за Републичкиот фонд за заеднички резерви; и

— за општинскиот фонд за заеднички резерви.

5. Пресметувањето на делот од средствата на резервите што се здружуваат се врши на посебен образец „ПЗР“ — Пресметка на делот на средствата на резервите што се здружуваат во фондовите на заеднички резерви, кој е составен дел на ова упатство.

Пополнувањето на образецот „ПЗР“ се врши врз основа на податоците од завршната сметка за годината за која се врши здружување на средствата на резервите.

6. Дел од средствата на резервите што се здружуваат се уплатуваат во корист на соодветните сметки на Републичкиот односно општинскиот фонд за заеднички резерви.

Уплатувањето за општинскиот фонд за заеднички резерви се врши на сметката на општинскиот фонд формиран за подрачјето на општината каде што е седиштето на основната организација на здружениот труд.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-77/1

17 јануари 1979 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

Образец „ПЗР“

ПРЕСМЕТКА

на делот од средствата на резервите што се здружуваат во фондовите за заеднички резерви на општината и на Републиката, со состојба на 31 декември 197— година

1. Резервен фонд, состојба на сметката 950 на 31 декември по извршените книжења на распределбата на чистиот доход по завршната сметка (член 5 од Законот).
2. Здружување на средствата по пропишаната стапка од:

— % за Републичкиот фонд за заеднички резерви; и

— % за општински фонд за заеднички резерви

ВКУПНО: _____

3. Износ на едномесечниот личен доход на работниците (член 6 од Законот)
4. Износ на резервниот фонд над износот на едномесечниот личен доход (реден број 1 минус реден број 3)
5. 50% од износот искажан на реден број 1 (член 6 од Законот)
6. Обврска за здружување на средствата искажани на реден број 4 (но не повеќе од 50% од реден број 1, односно од реден број 2)

и тоа:

— за Републичкиот фонд за заеднички резерви; и

— за општинскиот фонд за заеднички резерви

ВКУПНО: _____

7. Здружени средства (состојба на сметката 052 — на 31 декември)

и тоа:

— во Републичкиот фонд за заеднички резерви; и

— во општинскиот фонд за заеднички резерви

ВКУПНО: _____

8. Утврдување на обврската за здружување односно за враќање на повеќе здружените средства

- а) Помалку здружени средства (ред. бр. 6 минус ред. бр. 7)

— во Републичкиот фонд за заеднички резерви; и

— во општинскиот фонд за заеднички резерви

- б) Повеќе здружени средства (ред. бр. 7 минус ред. бр. 6)

и тоа:

— во Републичкиот фонд за заеднички резерви; и

— во општинскиот фонд за заеднички резерви.

СОСТАВИЛ, ДИРЕКТОР,

ПОЈАСНЕНИЈА
за пополнување на образецот „ПЗР“

Доколку износот на ред. бр. 4 е еднаков или поголем од износот на ред. бр. 2, под ред. бр. 6 се внесуваат истите износи од ред. бр. 2.

Доколку износот на ред. бр. 4 е помал од износот на ред. бр. 2, во ред. бр. 6, под вкупно, се става износот од ред. бр. 4.

Распределбата на овој износ на Републичкиот и за општинскиот фонд за заеднички резерви се врши според учеството на овие два фонда во сразмера на износите утврдени под реден број 2. Така, на пример, ако под ред. бр. 2 средства за здружување во Републичкиот фонд изнесуваат 200.000 динари, а во општинскиот фонд 300.000 динари, во тој случај од новоутврдениот износ на реден број 6 за Републичкиот фонд ќе се издвојат 40%, а во општинскиот фонд 60%.

Доколку износот од едномесечниот личен доход (ред. бр. 3) е поголем од резервниот фонд, во тој случај не постои обврска за здружување и не се пополнуваат редните броеви 6 и 8 под а).

Доколку организацијата на здружен труд има помалку здружени средства (ред. бр. 8-а) за тој износ се поднесуваат пополнети налози за пренос на средствата за здружување во корист на соодветен фонд.

Повеќе здружените средства (ред. бр. 8-б) на ООЗТ и се враќаат според одредбите на законот (член 30).

23.

Врз основа на член 88 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 35/73) и врз основа на точка 1. 2. 1 од Привремените технички прописи за градење во сеизмички подрачја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64), републичкиот секретар за индустрија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРТАТА ЗА ЗЕМЈОТРЕСНОТО РЕОНИРАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА

Се одобрува Картата за земјотресното реонирање на СР Македонија, издадена во 1976 година од Сеизмолошката опсерваторија при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје. Примената на оваа карта е задолжителна при проектирањето и градењето на инвестициони објекти и објекти на граѓани на територијата на СР Македонија.

Картата за земјотресното реонирање на територијата на СР Македонија од претходниот став, согласно точките 1.1., 1.2. и 1.2.1. од Привремените технички прописи за градење во земјотресни подрачја ја заменува Сеизмолошката карта на Југославија, издадена од Сеизмолошкиот завод на СФРЈ во 1950 година, за примена на територијата на СР Македонија.

Согласно член 84 од Законот за изградба на инвестициони објекти, Картата за земјотресното реонирање на територијата на СР Македонија е основа за изработка на микроземјотресни карти за градовите и урбанизираните поголеми населени места што се наоѓаат на подрачјата со земјотресна јачина од VII, VIII и IX степени по MCS (Маркали-Канкани-Зибег) скалата.

Составен дел на ова решение е Картата за земјотресно реонирање на територијата на СР Македонија со упатството за примена.


Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.


Бр. 01-2307

13 декември 1978 година

Скопје

Републички секретар за
индустрија,
дипл. инж. Љубомир Корунски, с. р.





КАРТА
НА СЕИЗМИЧКО РЕОНИРАЊЕ
НА СР МАКЕДОНИЈА
 МЕРКА=1:600.000

Л е ѓ е н г а:

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; vertical-align: middle;">H</td> <td style="padding: 5px;">ОСНОВНА ГЕОЛОШКА СРЕДИНА</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; vertical-align: middle;">H₁</td> <td style="padding: 5px;">СЕИЗМИЧКИ СЛАБО ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ</td> </tr> </table>	H	ОСНОВНА ГЕОЛОШКА СРЕДИНА	H ₁	СЕИЗМИЧКИ СЛАБО ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; vertical-align: middle;">H₂</td> <td style="padding: 5px;">СЕИЗМИЧКИ ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; vertical-align: middle;">H₃</td> <td style="padding: 5px;">СЕИЗМИЧКИ ДОСТА ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ</td> </tr> </table>	H ₂	СЕИЗМИЧКИ ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ	H ₃	СЕИЗМИЧКИ ДОСТА ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ
H	ОСНОВНА ГЕОЛОШКА СРЕДИНА								
H ₁	СЕИЗМИЧКИ СЛАБО ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ								
H ₂	СЕИЗМИЧКИ ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ								
H ₃	СЕИЗМИЧКИ ДОСТА ОСЕТЛИВИ СРЕДИНИ								
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin-right: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">IX</div> <div> <p>ЗОНА СО МАКСИМАЛЕН ОЧЕКУВАН ИНТЕНЗИТЕТ ОД IX СТЕПЕНИ, MCS</p> </div> </div>									

У П А Т С Т В О ЗА ПРИМЕНА НА КАРТАТА НА ЗЕМЈОТРЕСНО- ТО РЕОНИРАЊЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

При примена на Картата за земјотресното реонирање на територијата на СР Македонија, покрај другите елементи што треба да се одредат од соодветните општи и технички прописи, треба да се има предвид следното:

1. Картата претставува подлога која може да се користи за донесување нормативни акти за изградба на објекти во земјотресни подрачја и како основа за одредување на потребни проектни параметри за конструкциите.

2. Издвоените зони се дефинирани со степенот на максималниот очекуван сеизмички интензитет во MCS (Маркали-Канкани-Зибег) скалата, како основен параметар на вкупниот сеизмички ефект и периодот на неговото повторување, а се однесува на реалната почвена средина. Со издвоените зони по степенот на сеизмичката осетливост врз основа на инженерско-геолошките услови, е овозможено да се оценат релативните односи на очекуваните последици од земјотресите.

3. За објекти кои се градат во подрачја на кои не е извршено земјотресно микрореонирање, а со прописи не се бараат посебни сеизмички истражувања, Картата се користи со одредените корекции на сеизмичкиот степен во зависност од конкретните инженерско-геолошки услови во средина и тоа:

— за објекти фундирани во цврсти маси — претставници на основната геолошка средина означено со H_1 — интензитетот може да се намали до 2 степени по MCS скалата;

— во случај кога темелната средина е изградена од грубо-зрнести или песокливо-глинести добро консолидирани материјали, без присуство на подземна вода, на Картата означени како сеизмичко слабо осетливи средини — H_2 , интензитетот може да се намали до 1 степен по MCS скалата;

— како претставник на прогнозираниот максимален интензитет треба да се сметаат средините означени како сеизмички осетливи — H_3 . При фундарање на објектите во овие средини треба да се зема интензитетот од картата за дотичното подрачје без корекција, но во согласност со прописите за градење во земјотресни подрачја.

4. Издвоените зони означени како сеизмички доста осетливи — H_4 претставуваат најнеповолни средини за градење. Во нив не би требало да се гради до колку не е претходно извршено земјотресно микрореонирање.

5. Извршеното реонирање по степенот на сеизмичката осетливост дава можност за усмерување на идните истражувања за микрорезонансното реонирање, односно на кои подрачја истото треба да се врши.

Скопје, декември 1978 година

24.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76) и член 59 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразни болести („Службен лист на СРФЈ“, бр. 19/75), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУ- НИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗ- НИ БОЛЕСТИ ВО 1979 ГОДИНА

Во 1979 година имунизацијата е задолжителна:

1. против туберкулозата (Tuberculosis), дифтеријата (Diphtheria), тетанусот (Tetanus), големата кашлица (Pertussis), детската парализа (Poliomyelitis ant. acuta) и малите сипаници (Morbilli) — за сите лица од определена возраст според оваа програма;

2. против беснило (Lyssa) за сите лица повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно;

3. против колерата, големите сипаници и жолтата треска — за сите лица кои патуваат во земјата во која постои некоја од тие болести или во земја која бара имунизација против тие болести;

4. против црвениот тифус и други заразни болести — за сите лица за кои постојат епидемиолошки индикации.

Задолжителната имунизација против заразните болести од точка 1 се врши исклучиво на перманентен начин — континуирано имунизирање во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 15 јуни и од 1 октомври до 31 декември 1979 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација — серопротекција и хемиопротекција против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75).

I

Имунизација против туберкулоза се врши:

1. без тестирање на сите деца до навршени два месеци;

2. на сите лица од навршени 2 месеци до навршени 19 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако се туберкулич негативни;

3. ревакцинирањето се врши според календарот за имунизација, односно во 2-та, 7-та, 13-та и 19-та година на возраст, со претходно тестирање.

Контрола на успехот на вакцинирањето против туберкулоза се врши со туберкулинско тестирање по истекот на 3 месеци од денот на извршеното вакцинирање. Лицето кај кое со тестирањето ќе се утврди дека вакцинирањето не успеало мора повторно да се подложи на имунизација.

II

Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. 10. 1978 до 30. 09. 1979 год. на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и ревакцинирани, а не прележале голема кашлица.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1978 год. против дифтерија, тетанус, голема кашлица — на возраст определена со календарот за имунизација;

2. на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од имунизацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од три години;

3. на сите деца во четвртата година на возраст, ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот на имунизација.

III

Имунизација против дифтерија и тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

2. на сите деца родени од 1967 година наваму кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца до седмата и дванаесеттата година, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација;

2. на сите деца до дванаесет годишна возраст вакцинирани прв пат во 1978 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една година.

Имунизација на лица постари од 8 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис).

IV

Имунизација против тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите лица од навршени дванаесет години до навршени деветнаесет години, кои против тетанус порано не биле имунизирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите лица во деветнаесеттата година, кои претходно уредно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2. на сите лица од дванаесет години до деветнаесет години возраст кои во 1978 година биле за првпат имунизирани против тетанус, ако од имунизацијата поминало една година.

V

Имунизација против детска парализа:

А. Вакцинирање се врши:

1. на сите деца родени од 1. 10. 1978 до 30. 09. 1979 год. според календарот за имунизација;

2. на сите деца родени од 1. 01. 1967 до 30. 09. 1978 год. кои порано биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1. на сите деца комплетно вакцинирани во 1978 година ако од вакцинирањето поминало една година;

2. на сите деца во четвртата, седмата и дванаесеттата година, кои претходно биле комплетно вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

VI

Имунизација против мали сипаници:

Вакцинирање се врши:

1. на сите деца од навршени 12 месеци со навршена 10 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	Имунизација: — вакцинација — ревакцинација
1	2	3
до 2 месеци	Туберкулоза без тестирање	
4, 5 и 6 месеци	Дифтерија-тетанус-пертусис (3 дози)	вакцинација
4, 5 ^{1/2} и 7 месеци	Детска парализа (3 дози тритипна вакцина)	вакцинација
13 месеци	мали сипаници	вакцинација
18 месеци	Дифтерија, тетанус-пертусис (1 доза)	I ревакцинација
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	I ревакцинација
12-30 месеци	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинација
4 години	Детска парализа (1 доза)	II ревакцинација
	Дифтерија, тетанус, пертусис (1 доза)	II ревакцинација
7 години	Туберкулоза (со тестирање)	II ревакцинација
	Детска парализа (1 доза)	III ревакцинација
	Дифтерија-тетанус (1 доза)	III ревакцинација
12 години	Детска парализа (1 доза)	IV ревакцинација
12 години	Дифтерија, тетанус (1 доза)	III ревакцинација
13 години	Туберкулоза (со тестирање)	IV ревакцинација
19 години	Туберкулоза (со тестирање)	V ревакцинација
19 години	Тетанус (1 доза)	V ревакцинација

VII

На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинирање и ревакцинирање) против заразни болести и на следните лица:

а) на задолжителна имунизација против туберкулоза подлежат лица вработени во организациите на здружен труд за дијагностика и лекување на туберкулозата што не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин е помала од 6 м. м. без оглед на возраста;

б) на задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1. лицата вработени на чистење канализација, септички јами, на отстранување фекалии и други отпадни материји од населби;

2. екипажот на домашните бродови во поморскиот и речниот јавен сообраќај;

3. учесници на младински работни акции и лица вработени на други големи работилишта на кои им е обезбедено домување во привремени објекти;

4. лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

5. лица постари од три години што живеат во места и краишта зафатени од поплави, пожар, земјотрес и други елементарни непогоди и масовни несреќи што позначително можат да влијаат врз

нормалниот живот на населението на одделни места, односно краишта.

Ревакцинирање на лицата (една доза) што подлежат на задолжителна имунизација се врши по истекот на три години од денот на вакцинирањето и се додека се вработени на определените работни места, односно додека постои некоја од причините изнесени за задолжителна имунизација против црвен тифус.

Лица постари од 60 години не подлежат на задолжителна имунизација против црвен тифус.

в) на задолжителна имунизација против големи сипаници подлежат:

1. лица што во Југославија доаѓаат од подрачја заразени со големи сипаници и ако немаат пропишано уверение за вакцинирање во согласност со одредбите на Меѓународниот санитарен правилник;

2. лица што патуваат во земја во која постојат големи сипаници или во земја што бара имунизација против таа болест.

Имунизација на лицата под точка 1 се врши при нивно доаѓање во Југославија, а имунизација на лицата под точка 2 се врши најдоцна 8 дена пред почетокот на патувањето.

Првото вакцинирање (примовакцинација) на лицата под точка 1 и 2 се врши со задолжителна,

истовремена примена на гамаглобулин, ако се постари од 4 години.

Ревакцинирање на овие лица се врши ако поминале повеќе од три години од денот на вакцинирање односно ревакцинирање.

Успехот на имунизирањето се утврдува осмиот ден од денот на имунизирањето.

Ако вакцинирањето односно ревакцинирањето не успеало, тоа мора да се повтори уште еднаш. Доколку и повторната имунизација не успее, лицето повеќе не се подложува на имунизирање, а во потврдата за извршена имунизација се забележува дека лицето е двапати безуспешно вакцинирано, односно ревакцинирано.

г) На задолжителна имунизација против беснило подлежат лица ранети од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно и тоа:

1. лице укасано или изгребано од лисица, волк или некое друго диво животно;

2. лице укасано од куче што му е непознато на лицето или кое не е можно да се држи под ветеринарна контрола;

3. лице укасано од куче што во рок од десет дена од ранувањето ќе покаже знаци на беснило, ќе пцовиса, ќе биде убиено или ќе заскита;

4. лице укасано во пределот на главата и вратот, прстите на рацете или во пределот на поголемите нервни сплетови без оглед на состојбата и судбината на кучето;

5. лице укасано од мачка или од друго бесно домашно животно или од домашно животно за кое се сомнева дека е бесно;

6. лице повредено при работа со предмет што бил во допир со бесно животно или со животно за кое се сомнева дека е бесно, односно при обдукација на такво пцовисано животно.

Имунизацијата против беснило се врши согласно член 40, 41, 42, 51, 52 и 54 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопротифлакса и хемиопротифлакса против заразните болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75).

VIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 68-01-9663

8 декември 1978 година

Скопје

Републички секретар за
здравство и социјална
политика,

Петар Цундев, с. р.

25.

Врз основа на член 12 и 81 од Законот за пример и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“, бр. 34/72 и 13/78), директорот на Републичката геодетска управа — Скопје, во согласност со републичкиот секретар за народна одбрана, донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД ОСНОВНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ, СНИМЕНИТЕ ДЕТАЛИ И ИЗРАБОТЕНИТЕ ОРИГИНАЛИ НА ПЛАНОВИ И КАРТИ КОИ СЕ ДАВААТ НА УВИД И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат податоците од основните геодетски работи, снимените детали и изработените оригинали на планови и карти кои се даваат на увид и користење на заинтересираните органи, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, како и за начинот и постапката за остварувањето на увидот и користењето на тие податоци.

Член 2

На увид и користење се даваат податоците од основните геодетски работи кои се однесуваат на поставувањето и определувањето на тригонометриската и нивелманската мрежа, поставувањето и определувањето на врзните точки за потребите на фотограметриското снимање на територијата на Социјалистичка Република Македонија, како и податоци за снимени детали и изработените оригинали на планови и карти што се однесуваат на изработка на планови и карти во размер 1:500, 1:1 000, 1:5 000 и 1:10 000.

Член 3

Податоците од член 1 и 2 на овој правилник се даваат на увид и користење на заинтересираните органи, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници само за нивни потреби.

Член 4

Увидот во податоците од член 1 и 2 на овој правилник се врши само во службените простории на Републичката геодетска управа или општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи, во присуство на работник од тие органи.

Член 5

Републичката геодетска управа на заинтересираните органи, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници им ги дава на користење следните податоци:

— преписи на координати на основната тригонометриска мрежа, полигонометриски и врзни точки, копии за описите на положбата на основната тригонометриска мрежа, полигонометриски и врзни точки;

— преписи на податоци за надморските височини на нивелманските точки;

— копија од оригинални планови во хоризонтална и вертикална претстава во размер 1:500, 1:1 000 и 1:2 500;

— копија и репродукција на карти во хоризонтална и вертикална претстава во размер 1:5 000, 1:10 000 и 1:25 000.

Член 6

Општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи на заинтересираните органи, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници им издава на користење копии од катастарски планови изработени во размер 1:500, 1:1 000 и 1:2 500, кои му се дадени на одржување.

Член 7

Преписите и копиите од член 5 и 6 на овој правилник содржат податоци за основните геодетски работи и само во обем што е неопходен за работа, односно за потребите на заинтересираниот орган, организација на здружен труд и друга самоуправни организација или заедница и се означуваат со соодветен вид и степен на тајност.

Означувањето на видот и степенот на тајноста го врши органот кој ги издава преписите и копиите.

Член 8

Преписите и копиите од член 5 и 6 на овој правилник се користат само за намени за кои се издадени и не можат да се отстапуваат на други органи, организации на здружен труд или други организации и заедници.

Член 9

Во Републичката геодетска управа и општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи се води евиденција за издадените на увид и користење податоци за основните геодетски работи, за снимените детали и изработените оригинали и копии на планови и карти.

Член 10

За издавање на користење податоци од член 5 и 6 на овој правилник се поднесува писмено бара-

ње со образложение, поднесено од страна на заинтересираниот орган, организација на здружен труд и друга организација и заедница. Во образложението треба да се наведе кои податоци се бараат и за кои цели.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-506/4

18 декември 1978 година

Скопје

Директор на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. **Коста Христов**, с. р.

26.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Браќа Рибар“ во село Табановце, општина Куманово, донесен од работниците во училиштето на референдумот од 29 декември 1977 година, на седницата од 22 ноември 1978 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Браќа Рибар“ во село Табановце, општина Куманово, донесен од работниците во училиштето на референдумот од 29 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Браќа Рибар“ во село Табановце, општина Куманово на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решението У. бр. 17/78 донесена на седница од 28 септември 1978 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што пред Судот основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Од прибавените податоци и од списите во предметот Судот утврди дека според оспорениот член 40 од правилникот по основот сложеност на работата и работните задачи од наставно-воспитната работа на работниците што се наоѓаат на овие работни места на веќе утврдениот број на бодови по основот обем на работи и работни задачи, се даваат бодови за стекнати знаења и стручна подготовка и тоа: на лицата со средна стручна подготовка 40 бодови, на лицата со виша стручна подготовка 100 бодови, а на лицата со висока стручна подготовка 120 бодови, а на лицата кои се без стручна подготовка 5 бодови.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од озна-

чениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судот стручната подготовка има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка оправдано е од гледиштето на начелото за наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по тој основ во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случај кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи кои се вршат. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка како што е тоа предвидено со членот 79 од законот, тоа по мислењето на Судот и според овој закон значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може да ги врши со успех секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка.

Поради тоа, при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците со оглед на еднаквата сложеност, мора да се поаѓа од единствени мерила за овој основ односно по основот стручна подготовка бидејќи стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеност на работите. На овој начин според мислењето на Судот не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во системот на основите и мерилата за распределба на личните доходи според вложениот труд затоа што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка, при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет тогаш тоа секако ќе се одрази на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што со членот 40 од оспорениот правилник на работниците кои изведуваат воспитна работа за вршење на исти работи и работни задачи се утврдени различни мерила макар што според Законот за основното воспитание и образование сложеноста на работите и работните задачи кои го сочинуваат изведувањето на одделенската односно предметната настава е еднаква, Судот утврди дека оспорената одредба од правилникот не е во согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, ја донесе на седница без претходно одржување на јавна расправа, затоа што најде дека за натамошното разјаснување на предметот од страна на учесниците во постапката не е неопходно нивното присуство.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 17/78

22 ноември 1978 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Асен Групче**, с. р.

27.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на точката 9 на член 87 од Статутот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија во Скопје, донесен од работниците на заводот на собирот од 8 декември 1975 година и на членот 42 и ставот 2 на член 44 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, усвоена од работниците на заводот на собирот од 9 април 1975 година, на седницата одржана на 22 ноември 1978 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 9 на член 87 од Статутот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија во Скопје, донесен од работниците на заводот на собирот одржан на 8 декември 1975 година, во време на неговото важење била во спротивност со членот 179, ставот 2 на член 181 и со членот 513 од Законот за здружениот труд, односно не била во согласност со членот 23 од Законот за работните односи.

2. СЕ УКИНУВААТ членот 42 и ставот 2 на член 44 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, усвоена од работниците на заводот на собирот одржан на 9 април 1975 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија во Скопје на начинот пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

4. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од статутот и самоуправната спогодба означени во точките 1 и 2 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната законитост.

5. На седницата Судот утврди дека работниците на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија во Скопје на 22 септември 1978 година преку референдум усвоиле нов статут на заводот, со што престанала важноста на оспорениот статут.

Според ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија може да ја оценува уставноста и законитоста на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година.

Со оглед на тоа што постапката е поведена (13 октомври 1977 година) пред престанокот важноста на оспорениот статут (22 септември 1978 година) Судот смета дека има основ за оценување на неговата законитост.

6. Со точката 9 на член 87 од оспорениот порановажечки статут на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија во Скопје беше предвидено директорот да врши прераспоредување на работниците на заводот, додека со членот 42 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено постојаното и привременото распоредување на работниците од едно на друго работно место кое одговара на нивната стручна подготовка да го врши директорот на заводот.

Според ставот 1 на член 121 од Уставот на СР Македонија во секоја организација постои работоводен орган што го води работењето на организацијата на здружениот труд, го организира и усогласува процесот на работата во неа и ги извршува одлуките на работничкиот совет и на неговите извршни органи. Соодветна одредба содржи и членот 513 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) кој предвидува работоводниот орган на основната организација да ги извршува одлуките и заклучоците донесени со лично изјаснување на работниците и одлуките и заклучоците на работничкиот совет на основната организација и на неговиот извршен орган. Од друга страна, со членот 179 од овој закон, е предвидено

работниците слободно и рамноправно, во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација да ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговорности во трудот со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос. Со овој акт работниците се должни да ги уредат случаите и условите под кои работниците можат или се должни привремено или трајно да вршат и други работи односно работни задачи (распоредување на работниците). Според ставот 2 на член 181 од истиот закон за остварувањето на поединечните права, обврски и одговорности на работниците одлучува работничкиот совет, кој за остварување на таа цел може да формира комисија. Понатаму, со членот 23 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77) е предвидена можност за време на траењето на работниот однос на работникот, во согласност со критериумите предвидени во самоуправниот општ акт врз основа на утврдената потреба на работата, да биде распореден во основната организација во која работи на секоја работа, односно работната способност стекната со работата. Најпосле, со членот 24 од овој закон е предвидено дека работникот е должен привремено да ги врши работите, односно работните задачи кои не одговараат на неговата стручна подготовка односно работна способност стекната со работата само во исклучителни околности утврдени во самоуправниот општ акт на основната организација и тоа додека траат тие околности, дека со самоуправниот општ акт може да биде овластен и работник поединец за вакво распоредување на работници доколку поради итноста на околностите надлежниот орган не е во можност да донесе одлука и дека во таков случај овластениот работник донесува писмена одлука и е должен на првата наредна седница да му поднесе извештај на надлежниот орган.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека директорот, како индивидуален работоводен орган, го води работењето на организацијата на здружениот труд и е организатор на процесот на работата во организацијата. Сопред тоа, тој не е само извршител на одлуките и заклучоците на работниците и на работничкиот совет и на неговиот извршен орган. Затоа, од таквата позиција на директорот произлегуваат за него, според мислењето на Судот, и определени права утврдени со закон и со статутот на работната организација. Така, директорот со самоуправен општ акт може да биде овластен во исклучителни околности да врши привремено, додека траат тие околности, распоредување на работници за вршење работи односно работни задачи кои не одговараат на нивната стручна подготовка, односно работна способност стекната со работа, доколку поради итноста на околностите надлежниот орган не е во можност да донесе одлука, за што донесува писмен акт и на првата наредна седница е должен на надлежниот орган да му поднесе за тоа извештај. Меѓутоа, од изнесените уставни и законски одредби не произлегува за директорот општо овластување во секој случај да врши распоредување на работници во основната организација во која работат на други работи односно работни задачи. Напротив, таквото овластување му припаѓа на работничкиот совет, односно на негова комисија.

Со оглед на тоа што со точката 8 на член 87 од оспорениот порано важечки статут беше предвидено директорот да врши прераспределба на работата во заводот, а со членот 42 од оспорената самоуправна спогодба да врши постојано или привремено распоредување на работникот од едно на друго работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, Судот оцени дека означената одредба од статутот, во време на неговото важење, била во спротивност со членот 179, ставот 2 на член 181 и членот 513 од Законот за здружениот труд, односно не била во согласност со членот 23 од Законот за работните односи, а членот 42 од оспорената самоуправна спо-

годба е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд, односно не е во согласност со членот 23 од Законот за работните односи.

7. На седницата Судот утврди и тоа дека со членот 42 и со ставот 2 на член 44 од оспорената самоуправни спогодба е предвидено барањето за заштита на своето право, што работникот го поднесува до надлежната комисија против решението на директорот за постојано или привремено распоредување на работникот на друго работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, да не го задржува извршувањето на решението.

Со членот 220 од Законот за здружениот труд е предвидено право на работникот во здружениот труд да бара заштита на своите права пред самоуправните органи, судовите на здружениот труд и другите судови, како и пред другите надлежни органи во согласност со законот, додека со членот 221 од овој закон е предвидено барањето за заштита на своето право што работникот го поднесува до органот определен со статутот на основната организација да не го задржува извршувањето на одлуката со која се утврдува личниот доход, а да го задржува извршувањето на одлуката за другите неотуѓиви права на работниците и во другите случаи определени со закон. Со ставот 4 на член 24 од Законот за работните односи е предвидено барањето за заштита на правата на работникот за распоредување на работно место за вршење на работи односно работни задачи кои не одговараат на неговата стручна подготовка, што директорот го врши во исклучителни околности предвидени во самоуправниот општ акт, да не го задржува извршувањето на одлуката. Најпосле, со членот 107 од овој закон е предвидено поднесеното барање за заштита на правото на работникот да го задржува извршувањето на одлуката против која е поднесено барање, освен во случаите утврдени во Законот за здружениот труд и во овој закон.

Според мислењето на Судот на работникот со закон му е загарантирано правото да бара заштита на своите права, меѓу другото, и пред органите во работната организација определени со статутот на работната организација и дека неговото барање за заштита на своите права го задржува извршувањето на одлуката, освен во случаите кога барањето се поднесува против одлука со која е утврден личен доход на работникот и кога одлуката е донесена од страна на директорот на основната организација на здружениот труд со која се врши распоредување на работници на работно место кое не одговара на нивната стручна подготовка (исклучителни околности).

Со оглед на тоа што со членот 42 и со ставот 2 на член 44 од оспорената самоуправни спогодба е предвидено барањето за заштита на своето право што работникот го поднесува против решението на директорот за распоредување на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, да не го задржува извршувањето на решението, Судот оцени дека тие се во спротивност со членот 221 од Законот за здружениот труд, односно не се во согласност со членот 107 од Законот за работните односи.

8. Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, ја донесе на седница без одржување на јавна расправа, затоа што оцени дека натамошното разјаснување на предметот од страна на учесниците во постапката не е неопходно.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 129/77

22 ноември 1978 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 13/78, се поткраднале грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕТО ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

1. Во член 81, наместо „45 до 64“ треба да стои „46 до 65“.

2. Заради целосно термилошко усогласување на текстот на Законот, изразот „самоуправни интересна заедница на вработувањето“, и неговите граматички облици и форми што се употребени во текстот на законот треба соодветно да се заменат со изразот „самоуправни интересна заедница за вработување“.

Бр. 13-146

17 јануари 1979 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

35.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката заедница за насочено образование, Републичката заедница на културата, Републичката заедница за научни дејности, Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита и Републичката заедница на физичката култура, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОКОТ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО ПРИХОД НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој договор се согласија во Општествениот договор за висината на средствата од данокот и придонесите од доходот и придонесите од

личните доходи како приход на Републичкиот буџет и на републичките самоуправни интересни заедници во 1978 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 18/78 и 38/78, по членот 4 да се додадат два нови члена, кои гласат:

„Член 4-а

Во износот на средствата во член 3, став 1 и член 4 од овој договор не се содржани и тоа:

— средствата што Републичката заедница за насочено образование ќе ги користат за додатно финансирање на: новите наставни планови, пречекорувачката во инвестиционите вложувања, предметот основи на народната одбрана и за ученичкиот и студентскиот стандард. За овие намени можат да се користат средства во износ до 30 милиони динари;

— средствата што Републичката заедница на културата ќе ги користи: за почетно учество за издавање на собраните дела на Карл Маркс, Фридрих Енгелс и В. И. Ленин; за учество во производството на играни филмови и за санирање на тековните инвестициони потреби на Народна и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје. За овие намени можат да се користат средства во износ до 15 милиони динари;

— средствата што Републичката заедница за научни дејности ќе ги користи за изградба на нова зграда и за научноистражувачка опрема за Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. За овие намени можат да се користат средства во износ до 10 милиони динари;

— средствата што Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита ќе ги користи: за набавка и монтирање на посебни агрегати за производство на електрична енергија, за довршување на градежните работи и за набавка на најнеопходна опрема за потребите на организациите на здружен труд за социјална заштита. За овие намени можат да се користат средства до 5 милиони динари.

Член 4-б

Од повеќе уплатените приходи (член 8, став 2 од Општествениот договор) ќе се врши враќање на дел од уплатените придонеси на основните организации на здружениот труд, кои според постојните прописи не се должни да ги извршуваат обврските спрема општествено-политичките заедници и самоуправни интересни заедници што се намираат од доходот.

Враќањето на средствата според став 1 на овој член, ќе се врши соразмерно на повеќе уплатените приходи кај одделните самоуправни интересни заедници односно Републичкиот буџет.

Остатокот на средствата, по намиравањето на обврските од став 1 на овој член ќе се насочи и тоа:

— 50% во резервните фондови на соодветните самоуправни интересни заедници и во средствата на резервите на Републиката; и

— 50% за финансирање на стоковните резерви преку Дирекцијата за републички стоковни резерви.

Член 2

Овој договор е потпишан на 28 декември 1978 година.

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2557/1-78
Скопје

Потпишанци:

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
2. Републичката заедница за насочено образование,
3. Републичката заедница на културата
4. Републичката заедница за научни дејности,
5. Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита,
6. Републичката заедница на физичката култура.

36.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услуги („Службен весник на СРМ“, бр. 41/72), претставникот на производството и претставниците на потрошувачите на добиточна храна од индустриско потекло склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СОНЧОГЛЕДОВАТА САЧМА

1. Претставникот на производството на сончогледова сачма ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — ООЗТ Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес и претставниците на потрошувачите на тој производ (земјоделско-индустриски комбинати, живинарски фарми, сточарски ООЗТ, земјоделски задруги и др.), на 10. V. 1978 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените постојни цени на сончогледовата сачма, со која цената се зголемува од 2,10 на 2,80 дин./кг. за квалитет со 33,5% протеини.

2. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот завод за цени со решение бр. 06-561/2 од 9 декември 1978 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден по давањето согласност од Републичкиот завод за цени.

Производител:

ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — ООЗТ Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес.

За потрошувачи и преработувачи:

— Земјоделско-индустриски комбинати (ООЗТ фабрики за добиточна храна и живинарски фарми) во Битола, Штип, Куманово, Прилеп, Скопје, Струмица, Свети Николе, Титов Велес, Гевгелија, Кочани, Винаца, Неготино, Пехчево;

— Живинарски фарми во Охрид и Ресен;

— Земјоделски задруги во с. Дихово, во Крива Паланка, во с. Челопек, во Галичник, во Лазарополе и во с. Ракогинци;

— Овчарско стопанство во с. Драгоево и во Гостивар;

— Преработувачки организации: „Жито Продукт“ — Свети Николе, „Жито Вардар“ — Титов Велес, „Жито Прилеп“ — Прилеп;

— Прометни организации: „Славија“ — Скопје, „Центропромет“ — Прилеп.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

37.

Врз основа на член 32 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 4/74), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на додатокот на деца во зависност од остварените вкупни приходи на семејството на корисникот и другите услови што се утврдуваат со оваа одлука.

Член 2

Корисниците на правото на додаток на деца, во зависност од остварените вкупни приходи во се-

мејството, се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството од работен однос не го надминува износот од 820,00 динари месечно, а семејството не остварува никакви други приходи;

II цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството на корисникот изнесува од 820,01 — 948,00 динари месечно;

III цензусна група — ако вкупниот приход по член на семејството на корисникот изнесува од 948,00 до 1.100,00 динари месечно.

Член 3

Висината на додатокот на деца изнесува:

	Цензусна група		
	I	II	III
за прво дете	345	254	163
за второ дете	319	230	153
за трето дете	273	209	133
за четврто дете	227	186	117
за секое натамошно дете	200	150	105

Член 4

За дете кое не е способно за рехабилитација, а не е сместено во установа за социјална заштита, висината на додатокот на деца се определува според член 3 на оваа одлука зголемен за 50%.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 799/3

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

38.

Врз основа на член 65 точка 3 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, број 5/74), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1979 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот од личен доход на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1979 година се утврдува на 2,95% од пропишаните основици со член 69 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 799/2

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

39.

Врз основа на член 10 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, број 5/74), Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕДНАЧЕНИ ЛИЦА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

Член 1

Во Одлуката за определување на условите под кои на работниците и со нив изедначени лица им се обезбедува право на додаток на деца, број 08-100/1 од 29 април 1974 година („Службен весник на СРМ“, број 24/74), во член 2 став 1, точка 1, бројката „600“ се заменува со бројката „1100“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 799/5

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

40.

Врз основа на член 10 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, број 5/74), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИСНИКОТ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ГИ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за условите под кои се смета дека корисникот на правото на додаток на деца ги издржува членовите на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување, број 08-101/1 од 29 април 1974 година („Службен весник на СРМ“, број 24/74), во член 2, став 2 бројката „250“ се заменува со бројката „500“, бројката „200“ се заменува со бројката „400“, бројката „2400“ се заменува со бројката „4800“.

Во членот 4 од истата одлука, бројката „200“, се заменува со бројката „400“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 799/4

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

Конкурсната комисија при Ветеринарната станица „Песјак“ — Македонски Брод, врз основа на член 47 и 48 од статутот на станицата

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за директор на Ветеринарната станица „Песјак“ — Македонски Брод

Покрај општите услови предвидени со законските прописи, кандидатот треба да ги исполнува и следните:

— да има завршено ветеринарен факултет и 3 години работно искуство во струката;

— да поседува морално-политички и стручни квалитети, како и организаторски способности.

Молбите со комплетирани документи да се доставуваат до конкурсната комисија на станицата.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (13)

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 35/73) и Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 24/74), Конкурсната комисија на ЗИК „ПОВАРДАРИЕ“ — Неготино

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

(ЈАВНО НАДДАВАЊЕ)

за испорака на монтажа, пуштање во погон и заштитен патент за комплетна фабрика за преработка на комиње во антоцијански бои со капацитет: 100 т/ден влезна суровина.

Квалитет: 4 интернац, обоени единици и одобрен со атест за примена во прехранбена индустрија П. С.

Предност имаат оние понудувачи кои покрај најпогодни комерцијално-финансиски услови и најпогодно технолошко-техничко решение ќе обезбедат потполн пласман на производниот производ.

Рок на траење на конкурсот е 15. 2. 1979 година.

За подетални појаснувања понудувачите да се обратат на адреса: ЗИК „ПОВАРДАРИЕ“ ООЗТ Винарска визба — Неготино или тел. 093-71-129. (14)

Д Ж И Н А

Страна

- 12. Одлука за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди во настраданите општини во Републиката — — — — 33
- 13. Одлука за користење на средства од постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија — — — — 33
- 14. Одлука за утврдување висината на средствата за регрес на име зголемена цена на рото-хартија — — — — 33
- 15. Решение за овластување на републичкиот секретар за финансии да одлучува за користењето на девизи за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1979 година до определен износ — — — — 33
- 16. Решение за именување потсекретар во Реп. бличкиот сек ета и ат за п авос ство 34

- 17. Решение за именување помошник на генералниот директор на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — — — — 34
- 18. Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за урбанизам — — — — 34
- 19. Правилник за ветеринарно-санитарниот минимум во објектите за производство, држење, одгледување, промет, карантин и изолација на животни — — — — 34
- 20. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразните и паразитните болести во 1979 година — — — — 36
- 21. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на стварниот приход од земјоделска дејност — — — — 40
- 22. Упатство за начинот на пресметување и уплатување на здружените средства во фондовите за заеднички резерви — — — — 40
- 23. Решение за одобрување на картата за земјотресното реонирање на територијата на СР Македонија — — — — 41
- ✓ Упатство за примена на картата на земјотресното реонирање на СР Македонија — — — — 44
- 24. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1979 година — — — — 44
- 25. Правилник за пропишување на податоци од основните геодетски работи, снимените детали и изработените оригинали на планови и карти кои се даваат на увид и за начинот и постапката на нивното користење — — — — 46
- 26. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 17/78 од 22 ноември 1978 година — — — — 47
- 27. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 129/77 од 22 ноември 1978 година — — — — 47
- ✓ Исправка на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност — — — — 49

Општествени договори и самоуправни спогодби

- 35. Општествен договор за дополнување на Општествениот договор за висината на средствата од данокот и придонесите од доходот и придонесите од личните приходи како приход на Републичкиот буџет и на републичките самоуправни интересни заедници во 1978 година — — — — 49
- 36. Спогодба за промена на затечените цени на сончогледовата сачма — — — — 50

Општи акти на самоуправните интересни заедници

- Скопје
- 37. Одлука за определување висината на датокот на деца — — — — 50
- 38. Одлука за утврдување стапката на придонесот од личен доход на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1979 година — — — — 51
- 39. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на условите под кои на работниците и со нив изедначени лица им се обезбедува право на додаток на деца — — — — 51
- 40. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите под кои се смета дека корисникот на правото на додаток на деца ги издржува членовите на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — 51